

## ВИСТИНСКАТА СОСТОЈБА СО ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО ГРЦИЈА

Партијата на македонското малцинство "Виножито", со седиште во Лерин, соопштува дека грчките дипломати продолжуваат бесрамно да лажат пред меѓународните организации за правата на македонското малцинство во Грција.



Како повод за оваа оценка е последниот настап на грчки дипломати и други политичари на Парламентарниот комитет за правни прашања и човекови права на Советот на Европа, чија седница неодамна се одржа во Париз.

Реакцијата на "Виножито" е последица на изјавата на грчкиот дипломат Јоргос Ајфантес, кој тврдел дека мал дел од населението кое го зборува "македонскиот идиом", имал право да го зборува јазикот и право да го изучува во приватни училишта. Според "Виножито", досега никој како Ајфантес не успеал со толку малку зборови да ја опише вистинската состојба со правата на малцинствата во Грција.

## ОБЕСПРАВЕНОСТА НА МАКЕДОНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО БУГАРИЈА

На културната манифестација која еднаш годишно ја организира штипското Здружение на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија, присутните гости од Бугарија повторно проговориле за обесправеноста на македонското население во земјата, која ќе стане дел од европското семејство.



"Ние не правиме контакти со македонските влади. Ниту тие не бараат, ниту ние ги бараме. Македонија треба да има политика, социолози, психолози кои треба да следат, да знаат каква е состојбата на населението во Пиринска Македонија, во Егејска Македонија, тоа е работа на државниците и на политичарите", вели Јордан Констадинов, од ОМО Илинден.

Во 16-годишното постоење на ОМО Илинден, неговите членови често се прашуваат што прават македонските власти по прашањето како да се заштитат правата на македонското малцинство во Бугарија.

Поради ускратеното право за слободно здружување и другите репресивни мерки врз македонското население во Бугарија, околу 300 членови на ОМО Илинден доставиле вкупно 5 тужби против бугарската држава до Европскиот суд за човекови права. Она што најмногу ги засега е негирањето на македонскиот јазик, религија, култура и традиција.

## СЕМЕЈСТВАТА НА КИДНАПИРАНИТЕ ТРЕБА ДА ПЛАТАТ ЗА ДА ЈА ДОБИЈАТ ПРЕСУДАТА



Десетте семејства на киднапираните Македонци во текот на конфликтот во 2001 година на име судски такси треба да платат 10.000 евра. По 1.000 евра од семејство се потребни за да ја добијат судската пресуда од Основниот суд

Скопје 1 Скопје, кој пресуди - најблиските роднини на 12-мината киднапирани да добијат отштета од по 20.000 евра за претрпена болка од загубата на своите блиски.

За македонското правобранителство оваа сума била превисока и правобранителката Зоја Лега поднела жалба до Апелациониот суд. Доколку не била поднесена жалбата, немало потреба ниту од плаќање пари за да се добие пресудата.

Адвокатот на семејствата, Ванчо Шехтански, најавува дека од претседателот на Апелациониот суд ќе побара ургентно да се разгледа предметот, без да се плати таксата за пресуда, пари кои во моментот ги немаат семејствата на киднапираните.

## СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ Ќ Е ПОТРЕБЕН И НА ВЛАДАТА

На средбата меѓу ССМ и владиниот тим на премиерот Владо Бучковски, главно, се разговараше за социјалниот дијалог, кој веќе 8 месеци речиси и не функционира.

"Не можам да кажам дали сме задоволни или не. Она што го договоривме е со кратки рокови, до 15 декември треба да се завршат повеќе активности. Тогаш можеме да кажеме дали сме задоволни или не. Значи, кога ќе ги видиме првите резултати од она што е договорено", истакна портпаролот на ССМ, Пеце Груевски.

"Социјалниот дијалог не му е потребен само на ССМ, тој ѝ е потребен и на Владата, особено во овие денови кога се бори за влез во ЕУ. За дел од прашањата кои ги покренавме нема да се расправа меѓу Владата и ССМ, туку по министерствата и гранските синдикати", додава Груевски.

До 15 декември се најавува уште една средба на која треба да се види дали ќе функционира тој социјален дијалог. Пред сè, за Синдикатот приоритетно е да се утврди некоја минимална загарантирана плата под која ниту еден вработен во РМ не смее да има месечни примања и за сите други останати социјално-работнички проблеми. Синдикатот најавува дека и во наредниот период ќе имаат активна соработка со Владата.



## ПРОСЛАВЕНА 14-ТАТА МАТУРСКА ВЕЧЕР ВО АВСТРАЛИЈА



"Македонскиот народ со години бил обесправуван и му било забранувано да го зборува својот мајчин јазик во целокупна етничка Македонија. Но, и покрај строгите забрани, благодарение на минатите македонски генерации, ние наследивме наш македонски јазик со кој денес се гордееме насекаде, вклучувајќи ја и нашата втора татковина Австралија. Значи, под силните угнетувања, забранувања и тортуре, не престана да постои македонскиот јазик. Тој е како феникс. Денес се зборува во Република Македонија, Егејска, Пиринска, во Албанија, како и во Канада, Америка и, се разбира, во Австралија. Според последниот попис на населението во Австралија, македонската заедница е на прво место, која најмногу го користи мајчиниот јазик за меѓусебна комуникација. Бројката е фасцинантна, дури 97 отсто од Македонците се изјаснија дека во домовите зборуваат на македонски", изјави Ицо Најдовски, наставник во Килор Даунс Секондари Колеџ, на прославата на 14-тата по ред матурска вечер по македонски јазик во Викторија, Австралија.

## МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА ИНВАЛИДИТЕ

Иницијативата за собирање 10.000 потписи за донесување закон за заштита на правата и на достоинството на лицата со хендикеп, предложен од Здружението "Полио плус" и од дваесетина други здруженија на граѓани, беше поддржана само од 2.600 граѓани.

Според податоците, најсовесни граѓани има во Прилеп и во Македонска Каменица. Инаку, тие апелираат дека остануваат уште 50 дена за поддршка на оваа кампања.

- Предлог-законот ги содржи механизмите кои ги гарантираат правата на инвалидите, што е и дел од текстот на предлог-конвенцијата за заштита и унапредување на правата и на достоинството на лицата со хендикеп, која в година ќе се најде во Обединетите нации и за која се очекува да биде донесена, беше истакнато на презентацијата на текстот на предлог-конвенцијата, која ја организираше Здружението "Полио плус", по повод Меѓународниот ден на инвалидите - 3 Декември.



## ТРПЧЕСКИ СО ТРИ КОНЦЕРТИ ВО ЛОНДОН

На 4 декември, во "Квин Елизабет хол", Симон Трпчески одржа солистички концерт со Лондонската филхармонија. Тој е најавен како македонски пијанист, кој е еден од највозбудливите млади пијанисти во светот. Во најавата за концертот се вели дека тој плени со заслепувачки сјајниот пијанизам. Во програмата Трпчески



имаше дела од Брамс, Скрябин и од Дебиси.

Трпчески имаше уште два концерта со Лондонската филхармонија. Тој настапуваше со еден од водечките диригенти во светот, Владимир Јурговски, за кого се вели дека брилијантно дебитирал во

"Коен гарден" со "Набуко" во 1996 година.

Инаку, нашиот Симон Трпчески има интервју и се наоѓа на насловната страница на специјализираниот британски музички магазин "Пијанист".

## ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ ЗА ОДБРАНА НА БОШКОСКИ



Здружението за поддршка на Љубе Бошкоски на 9.12.2005 година ќе одржи хуманитарен концерт во Универзалната сала во Скопје, со почеток во 20 часот, за собирање помош за одбраната на Бошкоски пред Хашкиот суд.

Инаку, како медиумски покровител на овој концерт учествува и нашиот

неделник "Македонско сонце".

Парите собрани од концертот ќе бидат наменети за најмување стан близу затворот во Хаг, кој ќе го користи семејството на Бошкоски, како и неговата одбрана.

А, од власта, пак, повторно е добиено ветување дека деновиве ќе бидат отворени архивите потребни за одбраната на Бошкоски. Од Здружението велат дека наместо на 18 декември, сега по барање на обвинителството, судењето најверојатно ќе почне во април идната година.